

Службен весник

на Република Македонија

Број 53

23 март 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
990. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куќи КО Тетово-вон г.р., Општина Тетово.....	3	993. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3 - сервиси КО Битола, Општина Битола.....	4
991. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тиквеш 1 КО Брушани, Општина Кавадарци.....	3	994. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надпатник – пешачки мост над автопат Е-75 Скопје – Велес за поврзување на населено место Башино Село со селските гробишта КО Башино Село и КО Башино Село - вон г.р., Општина Велес.....	4
992. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија КО Тетово - вон - г.р., Општина Тетово.....	3	995. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за фекален колектор Ф-400 мм КО Радовиш - вон г.р., Општина Радовиш.....	4

	Стр.		Стр.
996. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ДЗ - спорт и рекреација во КО Струга, Општина Струга.....	5	1009. Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.....	10
997. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Новачани Општина Велес.....	5	1010. Исправка на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Кучково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Кучково, Општина Ѓорче Петров.....	11
998. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од локален пат Велес-Превалец-Оризари до локалитет Баир КО Оризари - вон г.р. Општина Велес.....	5	1011. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година.....	11
999. Одлука за задолжување на Општина Пробиштип со краткорочен кредит кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.....	6	1012. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	16
1000. Одлука за продажба на недвижна ствар во Тетово.....	6	1013. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија.....	21
1001. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе.....	6	1014. Решение за изменување на Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*).....	21
1002. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	7	1015. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јануари 2018 година.....	28
1003. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	7	1016. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец февруари 2018 година.....	28
1004. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	7	Огласен дел	1-36
1005. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	8		
1006. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	8		
1007. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубарево - Скопје на локалитетот „Подцуцул“, Општина Сопиште.....	9		
1008. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари.....	9		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
990.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1 –
ДОМУВАЊЕ ВО СТАЊЕНИ КУКИ КО ТЕТОВО-ВОН
Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куки КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 10869м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7689/1	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	3
7690/1	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	3
7691/1	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				11275м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-730/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

991.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ТИК-
ВЕШ 1 КО БРУШАНИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ ТИКВЕШ 1 КО Брушани, Општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 424,10м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
67-дел	Брушани	Широки Прелози	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1935,54м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-737/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

992.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2 -
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ТЕТОВО - ВОН - Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон - г.р., Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6798/1	Тетово - вон - г.р.	Деребој	нива	1
6798/2	Тетово - вон - г.р.	Деребој	нива	1
6799/2	Тетово - вон - г.р.	Деребој	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2728м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-743/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

993.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ГЗ-СЕРВИСИ КО БИТОЛА, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ГЗ-сервиси КО Битола, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5335 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
788/1-дел	Битола	Довлазник	овоштарник	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5414м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-754/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

994.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДПАТНИК – ПЕШАЧКИ МОСТ НАД АВТОПАТ Е-75 СКОПЈЕ – ВЕЛЕС ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНО МЕСТО БАШИНО СЕЛО СО СЕЛСКИТЕ ГРОБИШТА КО БАШИНО СЕЛО И КО БАШИНО СЕЛО - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надпатник – пешачки мост над автопат Е-75 Скопје – Велес за поврзување на населено место Башино село со селските гробишта КО Башино село и КО Башино село-вон г.р., општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 22м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
108/1-дел	Башино село-вон г.р.	Голем Рид	пасиште	3
891-дел	Башино село	Село	пасиште	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				492,74м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2179/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

995.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР Ф-400ММ КО РАДОВИШ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за фекален колектор Ф-400мм КО Радовиш-вон г.р., Општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 463,19м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4234/1-дел	Радовиш-вон г.р.	Чатумон	нива	3
4234/2-дел	Радовиш-вон г.р.	Чатумо	овоштарник	4
4235-дел	Радовиш-вон г.р.	Чатумо	нива	2
4236-дел	Радовиш-вон г.р.	Чатумо	овоштарник	3
4237-дел	Радовиш-вон г.р.	Чатумо	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6392,42м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2181/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

996.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА ДЗ-СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ВО КО СТРУГА, ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена ДЗ-спорт и рекреација во КО Струга, Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3217/1-дел	Струга	Каменица	нива	2
3217/2-дел	Струга	Каменица	лозе	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				3063м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2185/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

997.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЧАНИ ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Новачани, Општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
363/3-дел	Новачани	Колџа	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				29723м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2186/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

998.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ВЕЛЕС-ПРЕВАЛЕЦ-ОРИЗАРИ ДО ЛОКАЛИТЕТ БАИР КО ОРИЗАРИ - ВОН Г.Р. ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од локален пат Велес-Превалец-Оризари до локалитет Баир КО Оризари-вон г.р., Општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6218м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
140/1-дел	Оризари-вон г.р.	Прен	пасиште	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				6272м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2188/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

999.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 20.3.2018 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Пробиштип се задолжува кај Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 3.000.000,00 денари, за реализација на проектот: „Заеднички инвестиции во енергетската ефикасност“.

Член 2

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на оваа одлука Општина Пробиштип ќе ги користи со цел обезбедување на финансиски средства за дополнително финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво,
- рок на отплата: една година со вклучен грејс период,
- грејс период: шест месеци и
- начин на отплата: квартално.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу Општина Пробиштип и Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2439/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1000.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО ТЕТОВО

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии која се наоѓа на КП.бр.3039, на ул. „М.Тито“ бб, запишана во Имотен лист бр.14362 за КО Тетово 1 и тоа:

- зграда 8, намена на зграда Г4-7, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 537 м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 115/17 од 9.1.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 19.642.137,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 19.642.137,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2440/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1001.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Инвентарен број	Количина
1.	Ормар	2633	25
2.	Биро	10000	40

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ Свети Николе.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје склучува договор со градоначалникот на општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2553/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1002.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Инвентарен број	Количина
1.	Кревет	1895	40
2.	Работна маса	1896	140
3.	Трокрилен плакар	1903	80
4.	Јога душек	2338	40

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за одбрана.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје склучува договор со министерот за одбрана, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2556/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1003.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на техногени минерални сировини на локалитетот „с.Јегуновце“ Општина Јегуновце и Општина Теарце поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ с.Киселица - Делчево бр.24-785/1 од 13.2.2017 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-3648/4 од 29.8.2017 година и Управа за животна средина – Сектор за води е добиено негативно мислење бр.11-3641/4 од 15.9.2017 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во границите на Првата заштитна зона на изворот „Рашче“ согласно Просторниот план за регионот на заштитните зони на изворот Рашче („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/02) и Одлуката за утврдување на границите на заштитните зони на изворот „Рашче“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/1990) со кои се дефинирани мерки на заштита на истиот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2841/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1004.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар во зграда број 3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП и тоа: ДП1, ДП2, 01 и WC1, со внатрешна површина од 114м2, од вкупно 414м2, која се наоѓа на улица А.Димовски во Скопје, на КП бр.747/1, КО Кисела Вода 2, евидентирана во Имотен лист бр.105974 КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена, согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ 5 23/18 од 8.2.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 4.589.345,25 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 22.946,73 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2980/1 Претседател на Владата
20 март 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1005.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар - зграда број 1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел до зграда ДП, со површина од 128 м², која се наоѓа на улица Јосиф Јосифовски бр.1 во Битола, на КП 8968/3, КО Битола 3, евидентирана во Имотен лист бр.30639 КО Битола 3, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ V 18/18 од 6.2.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 8.733.492,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 43.667,46 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2982/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1006.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар во зграда бр.1, влез 4, кат ПР, со површина од 104м², која се наоѓа на улица Партизанска бр.96/98 во Битола, на КП бр.14618, КО Битола 3, евидентирана во Имотен лист бр.91955, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ V 17/18 од 12.02.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 5.495.640,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупната вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 27.490,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2985/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1007.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВАРДАРГРАДБА ДОО С.ТРУБАРЕВО - СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОДЦУЦУЛ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. На Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с.Трубаарево - Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Подцуцул“, Општина Сопиште, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7530070	4641930
T-2	7530300	4642050
T-3	7530500	4641950
T-4	7530675	4642000
T-5	7531210	4641580
T-6	7530950	4641235
T-7	7530500	4641160
T-8	7530325	4641400
T-9	7530630	4641470
T-10	7530645	4641750

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.435975 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3021/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1008.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари - зграда број 2, влез 1, кои се наоѓаат на КП бр.3374/1, КО Кичево 6, евидентирани во Имотен лист бр.2165, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана и тоа:

- кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, со површина од 27 м²,
- кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, со површина од 27 м²,
- кат ПР, со површина од 38 м²,
- кат ПР, со површина од 232 м².

Член 2

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења, СВ бр.5 15/18 од 19.2.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 8.480.235 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижните ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 42.401 денари Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3107/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1009.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2018 ГОДИНА**

I. Со оваа програма се уредува користењето на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита во 2018 година.

Со оваа програма се планира изведување на градежни работи за изградба на детски градинки, адаптација на простор за детски градинки, изведување на градежни работи за доградба и реконструкција на простор за детски градинки и набавка, испорака и монтажа на опрема за детски градинки, во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 41.600.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 150.01 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма 3А - Изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита, и ќе се користат за следните намени:

- изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Конче,

- изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Пласница,

- изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Градско,

- изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Кривогаштани,

- изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во општина Чешиново-Облешево,

- изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Валандово,

- изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во општина Свети Николе с. Горобинци,

- изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Пробиштип,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Битола с.Кравари,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Чучер Сандево,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Кавадарци с. Марена,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Чаир (по доставена документација),

- изведување на градежни работи за адаптација на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Сарај (по доставена документација),

- изведување на градежни работи за доградба на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Дебар (по доставена документација),

- изведување на градежни работи за изградба на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Тетово (по доставена документација),

- изведување на градежни работи за изградба на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Теарце (по доставена документација),

- изведување на градежни работи за реконструкција на простор и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Струга (по доставена документација).

II. Во 2018 година со средствата од Потпрограма 3А - Изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита ќе се измират и обврски за капитални инвестиции за детска заштита за проекти започнати во 2017 година.

III. Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за труд и социјална политика и по потреба доставува извештај до Владата на Република Македонија.

IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1664/1
20 март 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1010.

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Кучково за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Кучково, Општина Горче Петров бр. 42-6587/1 од 16.9.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 176/16, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУЧКОВО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО КУЧКОВО, ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Во членот 2, став 1 во преглед табелата во проред 128, наместо „КП бр.3136/2“, треба да стои „КП бр.3136/1“.

Бр. 42-6587/2-16
22 март 2018 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1011.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2018 ГОДИНА

I. ПОЈДОВНА ОСНОВА

Приходите остварени од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Македонија кој се користи за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија, износот на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа и забавни игри од претходната календарска година, но не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.

Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на поднесени програми/проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.

Врз основа на доставените Предлог Програми/проекти од страна на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум Национални инвалидски организации (Национален сојуз на слепите на Република Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија), на здруженијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно финансирање преку распоредување на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2018 година.

II. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА КОИ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ

Средствата во износ од 57.000.000 денари се наменети за финансирање на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ,) како асоцијација на седум национални инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, согласно Законот за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ 89/08, 59/12, 23/13, 150/15 и 27/16).

Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) како асоцијација на седум национални инвалидски организации ќе се финансира со вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Доследна примена на ОН Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност во сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивно усогласување со европското законодавство;

- Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на другите граѓани особено во однос на вработувањето, социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;

- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;

- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во изготвување на прописите кои се однесуваат на лицата со инвалидност;

- Јакнење на улогата на инвалидските организации во граѓанското општество и трајно решавање на проблемот со нивното финансирање;

- Соработка со организациите кои што работат на заштитата и унапредувањето на правата на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка (учество во Европскиот форум за инвалиди и други меѓународни организации, како и соработка со слични асоцијации во соседните земји).

- Во текот на 2018 година ќе се реализираат активности (како клучен партнер на УНИЦЕФ), поврзано со проектот „Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со пречки во развојот во Западен Балкан и Турција“.

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се финансира со вкупен годишен приход од 11.176.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Културни активности (квиз, музичко – литературни средби), и тоа:

1. Организирање на 24-ти Музички средби на лица со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на лицата со телесен инвалидитет од други држави;

2. Организирање на 24-ти Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет со учество на 18 екипи со по три члена;

3. Организирање на 9-та меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република Македонија и странство, вклучително и членови на Мобилност Македонија;

4. Организирање изложба на уметнички творби;

5. Литературни читања за лицата со телесен инвалидитет за време на одбележување на денот на лицата со телесен инвалидитет „4-ти Декември“;

6. Учество со свои претставници на меѓународни манифестации;

7. Вршење на издавачка и информативна дејност – издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на членовите;

8. Меѓународна соработка.

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:

1. Организација на 30-ти Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на кои ќе учествуваат 100 натпреварувачи во атлетика, пинг-понг и стрелаштво;

2. Организирање на 30-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија со учество на 28 натпреварувачи;

3. Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност Македонија;

4. Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците;

5. Учество на спортисти од Мобилност Македонија на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот.

- Средства наменети за ортопедски помагала и лекачества (набавка на моторни инвалидски колички и лекови);

- Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија;

- Одмор и рехабилитација на членовите;

- Меѓуопштински средби, и тоа:

1. Три тематски работилници на лицата со телесен инвалидитет;

2. Одбележување на денот на телесните инвалиди;

3. Масовна средба во природа со учество на околу 400 лица;

4. Тортијада во организација на Мобилност Струмица.

2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, како асоцијација на 18 општински и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува правата на оваа категорија лица, своите програмски активности планирани за 2018 година со вкупен годишен приход од 10.650.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

Во делот на културно- традиционални активности ќе се организираат:

- Јубилеј-70 години од постоењето на НСГНРМ;

- Одбележување на Денот на глувите лица;

- Традиционален маскенбал на глувите лица;

- Жена Домаќинка;

- Избор на МИС и Мистер на глуви во Охрид;

- Национален туристички собир на глуви лица и одбојка на плажа;

- Учество на Мис и Мистер на Светот за глуви во Чешка-Прага;

- Одржување на игри без граници;

- Одмор и рекреација на социјално загрозуени глуви лица и други глуви лица членови на сојузот;

- Организирање на настава во природа и други активности за глумите учници во СОУ Кочо Рацин и средното училиште Партение Зоограовски;

- Набавка на помагала за глумите лица (слушни апарати, беби аларми, часовници за глуви и сл);

- Одржување на семинари и обуки за знаковен јазик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик;

- Учество на младински организации на меѓународни активности;

- Средства со намена за реновирање на работниот простор на здружението на глуви и наглуви во општина Куманово;

- Меѓународна соработка како и котизација на членови на Меѓународни асоцијација на глуви и во Европска Унија на глуви и учество во работење на Балканската Федерација на Глуви.

3. Национален сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2018 година со вкупен годишен приход од 12.120.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Обезбедување и набавка на тифло-технички помагала на слепите лица;

- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) писмо, како и во електронски формат и аудио формат;

- Одржување на семинари, екскурзии, локални активности, културни активности и меѓународни активности.

4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација на 15 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2018 година со вкупен годишен приход од 3.750.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Спортско – рекреативни активности:

1. Државно првенство во атлетика;
2. Државно првенство во шах;
3. Државно екипно првенство во шах;
4. Рекреативни натпревари во бочање.

- Традиционални средби на сојузот-Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти Април во Кавадарци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден на лицата со инвалидност;

- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инвалиди од војната;

- Банско климатско лекување на членовите.

5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински здруженија, своите програмски активности планирани за 2018 година со вкупен годишен приход од 2.950.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите со нови содржини и евидентирање на спортистите на општинско ниво за своите категоризирани спортисти, и тоа:

1. Општинско првенство во атлетика;
2. Општинско првенство во пинг понг;
3. Општинско првенство стрелаштво.

- Регионални првенства, и тоа:

1. Регионални првенства атлетика;
2. Регионални првенства во пинг понг;
3. Регионални првенства стрелаштво.

- Државни првенства, и тоа:

1. Државно првенство атлетика;
2. Државно првенство пинг-понг;
3. Државно првенство стрелаштво;
4. Државно екипно првенство во шах;
5. Државно првенство во голбал;
6. Државно првенство за млади надежи.

- Набавка на спортски реквизити;

- Годишна членарина во меѓународни организации.

6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака (РЦПЛИП – Порака), како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски активности планирани за 2018 година со вкупен годишен приход од 9.705.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување и развивање на мрежата на социјални сервисни служби -активности кои ќе бидат насочени кон одржување и унапредување во работата на оформените социјални сервисни служби (дневни центри) за лица со интелектуална попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови сервисни служби (сервисна служба за рана интервенција, мал групен дом, сервисна служба за самостојно живеење, социјални клубови, сервисна служба за поддршка во домот, центри за времено опфаќање;

- Организирање на спортски и рекреативни активности преку организирање и учество на спортски и рекреативни активности на локално и национално ниво, во соработка со локалните организации и сервисните служби;

- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членството во европските асоцијации преку учество на меѓународни конференции и настани организирани од европските асоцијации и Европската Комисија;

- РЦПЛИП – ПОРАКА, во рамките на иницијативата за рана интервенција, се приклучи како партнер на меѓународен конзорциум од 10 организации предводени од австриската организација "СИНН Евалуација" (Sinn-Evaluation) во европски проект на „Рана инклузија преку взаемно учење“. Во текот на 2017 година беа спроведени голем број активности за воспоставување на онлајн платформа за учење и размена на искуства на повеќе јазици, вклучувајќи и македонски јазик. Во 2018 година, продолжува реализацијата на предвидените активности.

- Организирање и учество на семинари;

- Соработка и увид во општинските центри – ПОРАКА;

- Одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост;

- Средства наменети за финансирање на годишната програма на РЦПЛИП - Порака за набавка на опрема за дневни центри и за потребите на членовите на сојузот;
- Кампањи за подигнување на јавната свест.

7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија, како асоцијација на 30 општински и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен износ од 1.249.000,00 денари од кои 899.000,00 денари се наменети за финансирање на програмски активности за унапредување на положбата на инвалидите на трудот во Република Македонија во 2018 година за непречено и тековно функционирање на сојузот.

Исто така, Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија во 2018 година ќе ги реализира следните активности:

- Изработка на ситуациона анализа за положбата на инвалидите на трудот на РМ со информации против исклученоста со вкупен годишен износ од 140.000,00 денари. Целта на проектот е утврдување на моменталните потреби на инвалидите на трудот, подобро разбирање на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подигнување на јавната свест и зголемена информираност на општата популација за истите, и подобрување на политиката и праксата во однос на поддршка на оваа категорија на граѓани. Активности кои предвидуваат: спроведување на јавна анкета на инвалиди на трудот од територија на Република Македонија, во која ќе се анкетираат 800-1000 инвалиди на трудот од членовите на Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуациона анализа и анализирање релевантни податоци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при застапување и изработка на нови стратешки и законски документи од областа;

- “Отворање на дневен центар за инвалидите на трудот- Скопје” со вкупен годишен износ од 174.000,00 денари. Отворање на Дневен центар за инвалиди на трудот кој нуди услуги за лицата кои се инвалиди на трудот преку поттикнување на меѓусебна комуникација и друштвени игри (шах, домино, карти и сл.);

- Реализирање на спортски рекреативни активности на ниво на подрачни единици и Национално ниво преку проект “Одржување на републички спорски игри за инвалидите на трудот во РМ” со вкупен годишен износ од 36.000,00 денари;

- Одржување на спортски рекреативни активности, спортски игри на локално, регионално и републичко ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за жени на 60 метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрлање на ѓуле од за жени, шах, домино, пикадо за жени.

III. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО КОИ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ СО СРЕДСТВА ВО ВИСИНА ОД 3.000.000 ДЕНАРИ

а) Појдовна основа

Проблемот на семејното насилство во Република Македонија се препознава и го губи карактерот на приватна работа во рамките на семејството, поради што во континуитет се преземаат соодветни мерки за превенирање и спречување на насилството и заштитата на жртвите, како и се воспоставува поефикасен систем за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Посебно внимание се посветува и на унапредувањето на националната легислатива. Имено, со Законот за се-

мејството („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 8/14, 115/14, 104/15 и 150/15) и со Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17), почнувајќи од 2004 година експлицитно се инкриминираше семејното насилство. Тие промени имаа за цел да влијаат во релациите на полето на историската прифатеност на семејното насилство, подобрување на општествената улога на мажите и жените, зајакнување на правниот систем и институционалниот одговор.

Во рамките на креирањето и имплементацијата на интегрираните политики, во 2008 година беше донесена првата Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година. Врз основа на постигнатите резултати од имплементацијата на активностите од овој документ, како континуирана заложба на Владата на Република Македонија на ова поле, се усвои и втората Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година.

Следејќи го овој правец, во функција на унапредување на целокупниот систем за превенција, спречување и заштита на жртвите од семејно насилство, Република Македонија во 2014 година го донесе првиот системски Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14, 33/15 и 150/15).

Со цел, унапредување и понатамошно развивање на сеопфатен и ефикасен систем за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и спроведување на интегрираните политики, согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, Република Македонија во 2017 година ја ратификуваше Конвенцијата на Советот на Европа, за спречување и борбата против насилството на жените и домашното насилство – САНВIO.

Во изминатиот период со имплементацијата на овие стратешки документи воспоставен е и стандардизиран систем за поддршка на жртвите, со усвојување на Заедничкиот протокол за постапување во случај на семејно насилство, воведување на механизми на локално ниво, развој и спроведување на стандарди за обезбедување на правна помош услуги од страна на граѓанските организации, имплементација на економските програми за жртви на семејно насилство, измени и дополнувања на националната легислатива, едукација на стручните лица, реализирање на кампања за подигнување на јавната свест за заштита од семејно насилство, формирано се советувашиште за жртви на семејно насилство, проширување на мрежата на засолништа, формирано советувашиште за сторители на семејно насилство.

Со примената на ваков интегриран пристап со сите клучни актери од владините институции и граѓанскиот сектор се воспоставува соодветен и сеопфатен систем за превенција и третман за заштита од семејно насилство.

б) Цел на програмата

Програмата за заштита од семејно насилство има за цел континуирано да се преземаат активности за функционирање и надоградување на веќе воспоставениот сеопфатен и ефикасен систем за превенција и третман за заштита од семејно насилство во Република Македонија.

Оваа програма е насочена кон следните активности кои се насочени кон спречување на појавата на семејно насилство, и тоа:

- Промовирање на децентрализирани и стандардизирани услуги со што ќе се овозможи ефикасен и еднаков пристап за жртвите на семејно насилство. Овие услуги да се базира на принципите на почитување на достоинството, приватноста и интегритетот на жртвите на семејно насилство;

- Унапредување на системот на поддршка која ќе се обезбеди теренски и еднаков пристап на услуги за сите жртви независно од нивното место на живеење, етничка или верска припадност. Оваа активност ќе има за цел развивање и спроведување на услугите за поддршка на жртвите на семејно.

Специфична цел 1 - Обезбедување пристап до безбедно сместување и привремен престој од 24 до 48 часа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

Специфична цел 2 – Обезбедување пристап до безбедно сместување до 1 година во специјализирани женски засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

Специфична цел 3 – обезбедување пристап до национална бесплатна СОС линија што овозможува поддршка и т.н. кризно советување, како и упатување до други директни услуги – советувањашта, полициска интервенција согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

в) Финансиска рамка

Согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), средствата во износ од 3.000.000,00 денари остварени по сите основи од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се користат за финансирање на здруженија за борба против семејното насилство.

Средствата остварени по сите основи од приредување на игри на среќа и забавни игри кои ќе бидат наменети за финансирање на здруженија за борба против семејното насилство, ќе бидат распределени на три специјализирани услуги за жртви на семејно насилство кои се веќе воспоставени во системот и постои потреба од нивно континуирано функционирање, при што се направи избор на три здруженија кои имаат воспоставено сервис во насока на обезбедување на специјализирани услуги за семејно насилство, и тоа:

Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.100.000,00 денари за реализација на активностите од специфична цел 1, која опфаќа:

- Стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите;

- Информации и обезбедување на привремено сместување 24/48 часа;

- Психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите;

- Придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство, по потреба;

- Комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 1.100.000,00 денари за реализација на активностите од специфична цел 2, која опфаќа:

- Стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите;

- Обезбедување на привремено сместување до 1 година;

- Психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите;

- Придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство, по потреба;

- Комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации;

- Поддршка на работењето на државниот Центар за лица жртви на семејно насилство - Скопје.

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен износ од 800.000,00 денари за реализација на активностите од специфична цел 3 која предвидува:

- Менаџирање на бесплатна СОС линија за поддршка и кризно советување за жртви на семејно насилство;

- Комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации.

IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ СО СРЕДСТВА ВО ИЗНОС ОД 6.000.000 ДЕНАРИ, ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2018 ГОДИНА СЕ СЛЕДНИТЕ АКТИВНОСТИ

- Помош и поддршка на бездомници во рамки на Пункт за бездомници Скопје и воспоставените Пунктови за бездомници во Струмица, Битола и Струга, како и преку мобилни тимови и учество во Работна група за исклученост од правото на домување и бездомништво преку креирање на проекти кои ќе придонесат за развој на сервиси и услуги за реинтеграција на повеќе групи на бездомни лица;

- Медицинска и хуманитарна асистенција на околу 8000 мигранти и бегалци во привремените транзитни центри за бегалци/мигранти во Табановце-(Куманово) и Винојуг-(Гевгелија), ирегуларните мигранти во Лојане и Ваксинце и прифатниот центар за странци – Гази Баба, како и намалување на ранливоста на бебињата, децата, мајките, старите лица и лицата со посебни потреби, како и имплементација на проектот за хуманитарна асистенција на ирегуларната миграција по должина на зелениот појас на северната граница на Република Македонија, од страна на мобилниот тим на Црвен крст во село Липково;

- Грижа и поддршка на старите лица. Црвениот крст на Република Македонија во континуитет ќе ги продолжи и развие проектните активности на социјалниот сервис „Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови“ кој нуди услуги за лица во трето доба кои живеат на подрачјето на општините: Кисела Вода, Центар, Карпош, Горче Петров, Чаир, Бутел, Шуто Оризари и Сарај;

- Имплементација на активностите во Клубовите за пензионери кои функционираат преку Црвениот крст на Република Македонија општинска организација Крива Паланка, Велес, Неготино и Прилеп, во кои се имплементираат активности кои придонесуваат за активно учество на пензионерите во општествениот живот на локалната заедница преку креативно изразување, пренесување на традиционалните вредности, активно учество во општински манифестации, како и поврзување со интересни групи и активно стареење преку волонтирање;

- Регионална соработка за социјална инклузија на старите лица, како и активно функционирање на мрежата на граѓански организации ИнклузиваМ преку спроведување на активности за социјална вклученост на старите лица во општествениот живот;

- Подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби и психо-социјална поддршка на деца во згрижувачки семејства во рамки на кои активности во текот на 2018 ќе бидат опфатени околу 340 деца и млади со посебни потреби на возраст од 3-26 години опфатени во дневните центри и деца од згрижувачки семејства;

- Заеднички развој на заедницата - ЗРЗ, со цел зголемување на капацитетот на општинските организации на Црвениот крст за примена на методот за заедничка брза проценка на потребите на ранливите лица во заедниците;

- Вклученост во имплементација на Проект: Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права, со цел придонес во подобрување на социјализација на деца од семејства со социјален ризик.

V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во рамките на разделот 150.01- Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 10-Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, планирани се средства во износ од 66.000.000 денари, наменети за финансирање на активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот Крст на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2383/6
19 март 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 1012.

Врз основа на член 65-в од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 41/14, 72/15, 148/15, 169/15, 53/16 и 11/18), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за одговорното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08/3-98/4
20 март 2018 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.



Република Македонија

Државен архив на Република Македонија

Бр. _____

Датум _____ 20__ година

Во __ часот

Прилог бр. 1

Врз основа на член 65-б став (1) од Законот за архивски материјал, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал)

Име и презиме _____

Адреса _____

Единствен матичен број на одговорното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за имателот на јавен архивски и документарен материјал:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) _____

Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен архив на Република Македонија (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплаќа) 05790 (уплатна сметка), 722158 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Државниот архив на Република Македонија. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на
инспектор на Државниот архив на
Република Македонија

Прилог бр. 2



Република Македонија

Државен архив на Република Македонија

Бр. _____

Датум _____ 20__ година

Во ____ часот

Врз основа на член 65-6 став (1) од Законот за архивски материјал, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за имателот на јавен архивски и документарен материјал:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) _____

Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен архив на Република Македонија (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплаќа) 05790 (уплатна сметка), 722158 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Државниот архив на Република Македонија. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на
инспектор на Државниот архив на
Република Македонија

Прилог бр.3



Република Македонија

Државен архив на Република Македонија

Бр. _____

Датум _____ 20__ година

Во ____ часот

Врз основа на член 65-6 став (1) од Законот за архивски материјал, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Назив _____

Седиште _____

Даночен број _____

Жиро сметка и деловна банка _____

ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ:

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Датум, место и држава на раѓање _____

Занимање _____

Адреса на живеалиште или на привремен престој _____

Број на лична карта/патна исправа _____

Датум и место на издавање на патната исправа _____

Орган кој ја издал _____

ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) _____

Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен архив на Република Македонија (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплаќа) 05790 (уплатна сметка), 722158 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Државниот архив на Република Македонија. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на
инспектор на Државниот архив на
Република Македонија

Прилог бр. 4



Република Македонија

Државен архив на Република Македонија

Бр. _____

Датум _____ 20__ година

Во __ часот

Врз основа на член 65-б став (1) од Законот за архивски материјал, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Адреса _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице:

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекшокот _____

Место и време на сторување на прекшокот _____

Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекшокот) _____

Записник за сторен прекшок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен архив на Република Македонија (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840. . . (општина каде се уплаќа) 05790 (уплатна сметка), 722158 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Државниот архив на Република Македонија. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот на Државниот архив на Република Македонија поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на
сторителот на прекшокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на
инспектор на Државниот архив на
Република Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1013.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Кралството Холандија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/17 и 43/18), во членот 1 став (1) се додава нова алинеја 1 која гласи:

“ - Оверијсел/Overijssel,”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 855/2
19 март 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1014.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)

Член 1

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16), во членот 2, воведната реченица се менува и гласи:

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата бр. 2017/2058 од 11 ноември 2017 година за одредување на специјални услови за увоз на храна и храна за животни со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима (CELEX бр.32017R2058).

„Ова решение се применува на пратки со храна за исхрана на луѓе вклучувајќи и пратки со храна која е помалку застапена и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија.“

Се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Видовите на пратки со храна која е помалку застапена се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на ова решение.“

Член 2

(1) Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

„Секоја пратка со храна за исхрана на луѓе и храна за исхрана на животни со тарифните ознаки кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, како и добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50% од овие производи кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, треба да бидат придружени со изјава за увоз во Република Македонија издадена и потпишана од надлежен орган на Јапонија согласно член 7 на ова решение.“

Во ставот (3) во точката б) зборовите „кои се составен дел“ се бришат.

Точката в) се менува и гласи:

„пратката со храна која е испорачана од префектурите, но не потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за време на транзит, потребно е да се земат мостри и резултати од лабораториска анализа за радиоактивност“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Пратките од риба и производи од риба наведени во Прилог 2 на ова решение фатени или собрани од крајбрежните води на префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба да бидат придружени со изјава за увоз од ставот (1) на овој член и со аналитички извештај со резултатите од земните мостри и анализи без оглед на тоа од каде потекнуваат или се испорачани“.

Член 3

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на ова решение.

Член 4

Пратките со храна за исхрана на луѓе и пратките со храна за исхрана на животни кои ја напуштиле Јапонија пред влегувањето во сила на ова решение, можат да се увезат во Република Македонија пропратени со изјава која е издадена во согласност со Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 219/16).

Член 5

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 28-874/1
1 март 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана на луѓе ⁽¹⁾ во (Bg/Kg)

	Храна за доенчиња и мали деца	Млеко и млечни пијалаци	Минерални води – и слични пијалоци чај неферментиран приготвен на одредена температура од неговите лисја	Друга видови на храна
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	50 ⁽²⁾	50 ⁽²⁾	10 ⁽²⁾	100 ⁽²⁾
(1) За сушени производи кои се наменети за исхрана, максималното ниво на цезиум се однесува на готовиот производ кој е подготвен за потрошувачка. За сушени печурки за преработка се применува збирот на максимално ниво на цезиум кој треба да биде до степен 5. За чај, максималното ниво се однесува на инфузија приготвена на одредена температура од неговите листови. Максималното ниво на цезиум за обработка за исушени листови е 50 и затоа максималното ниво од 500 Bg/kg суви листови овозможува нивото во сварениот чај да не го надминува максималното ниво од 10 Bg/kg. (2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа на цезиум кои во моментот се применуваат во Јапонија, овие вредности се земени на привремена основа.				

Максимално ниво на цезиум за храна за исхрана за животни ⁽¹⁾ во (Bg/Kg)

	Храна наменета за добиток и коњи	Храна наменета за свињи	Храна наменета за живина	Храна наменета за риба ⁽³⁾
Збирот на цезиум-134 и цезиум-137	100 ⁽²⁾	80 ⁽²⁾	160 ⁽²⁾	40 ⁽²⁾
(1) Максимално ниво во однос на влага за храна на животните е 12%. (2) Со цел да се обезбеди конзистентност со максималните нивоа кои моментално се применуваат во Јапонија, оваа вредност се заменува на привремена основа. (3) Исклучок е храната за украсни риби.				

Прилог 2

**Храна за животни и храна која подлежи на земање мостри и анализа за присуство на цезиум-134 и цезиум-137
потребна пред извоз во Република Македонија**

1) Производи со потекло од префектурата Фукушима:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80.

- риби и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
- поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicus*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 15 и ex 1604 20 50;

- соја и од нив преработени производи со тарифни ознаки 1201 90, 1208 10 и 1507,

- големи дини јапонски растенија giant butterbur or Japanese butterbur (*fuki*) (*Petasites japonicus*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и ex 2005 91 00,

- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение Japanese royal fern (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- растение ostrich fern (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

- јапонски јаболка (*Diospyros* sp.) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 и ex 0813 50.

2) Производи со потекло од префектурите Мијаги:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

- риби и производи од нив со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
- поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
- пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;

- атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicas*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 и ex 1604 20 50;
- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,
- растение bracken (*Pteridium aquilinum*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение *Japanese royal fern* (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *ostrich fern* (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

3) Производи со потекло од префектурите Нагано:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
- цветно растение *Aralia* spp. и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- јапонски цветен папрат или листопадно тревно растение *Japanese royal fern* (*Osmunda japonica*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,
- растение *ostrich fern* (*Matteucia struthiopteris*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

4) Производи со потекло од префектурата Гунма, Ибараки, Точоги, Чиба или Ивате:

- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
- риби и производи од нив со тарифни ознаки 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 со исклучок на:

- јапонски амберцак (*Seriola quinqueradiata*) или жолтоперјаста амберцак риба (*Seriola lalandi*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604;
 - поголем јапонски амберцак (*Seriola dumerili*) со тарифни ознаки ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - јапонска морска риба или бодлоперка (*Pargus major*) со тарифни ознаки 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - бела тревална риба или ребрест цек (*Pseudocaranx dentex*) со зеленикава боја со метални тонови и жолти перја со тарифни ознаки ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - пацифик сина туна (*Thunnus orientalis*) или подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90;
 - атлантско-средоземно морска риба скуша (*Scomber japonicas*) или вид подлоперка со тарифни ознаки ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 и ex 1604 20 50;
 - растение од бамбус (*Phyllostachys pubescens*) и од нив преработени производи со тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,
 - растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.
- ### 5) Производи со потекло од префектурите Јаманаши, Јамагата, Шиџоука или Нигата:
- печурки и од нив преработени производи со тарифни ознаки 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,
 - растение *koshiabura* (shoot of *Eleuterococcus sciadophylloides*) и од нив преработени производи тарифни ознаки ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90.

6) Соединенијата кои содржат повеќе од 50 % од производите од точките од 1, 2, 3, 4 и 5 од овој Прилог.

Прилог 3

Изјава за увоз во Република Македонија
Declaration for the import into Republic of Macedonia

.....Производ и земја на потекло/Product and country of origin)

Код за идентификација/Batch identification Code.....Број на изјава /Declaration number.....
Согласно со одредбите од Решението за задолжителни лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија/According to the Decision to imposing mandatory testing of radionuclides in food consignment for human consumption and feed consignment for animal originating in or consigned from Japan and which are intended for import into the Republic of Macedonia

..... (овластен претставник наведен во член 7 ставови (2) и (3) од ова решение/authorized representative referred to in paragraph (2) or (3) of Article 6 of implementing regulation (EU) 2016/6)

ИЗЈАВУВА дека/ DECLARES that the..... (производи наведени во член 6 став (1)/products referred to in Article 5 (1) of implementing regulation (EU) 2016/6)

од оваа пратка составена од/of this consignment composed of:.....
.....(опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embaroked at.....(место на натовар/embarcation place)

На/on.....(датум на натовар/ date of embarkation)

Од страна на/By.....(идентификација на транспортерот/identification of transporter)

Наменета за/going to.....(место и држава на дестинација/place and country of destination)

со потекло на објект/which comes from the establishment.....
..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

е во согласност со законодавството во Јапонија во поглед на максималните нивоа на цезиум-134 и цезиум-137/is compliant with the legislation in force in Japan as regards the maximum levels for the sum of caesium-134 and caesium-137.

ИЗЈАВУВА дека пратката се однесува на:/DECLARES that the consignment concerns:

- ☐ пратките со храна кои се собрани или преработени пред 11 март 2011 година/ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as mended by regulation (EU) 2017/2058, which have been harvested and/or processed before 11 March 2011.
- ☐ пратките со храна кои не потекнуваат или не се испорачани од префектурите кои се наведени во Прилог 2 на ова решение, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as mended by regulation (EU) 2017/2058, which do not originate in and are not consigned from one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required.
- ☐ пратките со храна кои се испорачани од префектурите, но не потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не се изложени на радиоактивност за време на транзит, ваквите пратки треба да се придружени со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, which are consigned from but do not originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required and have not been exposed to radioactivity during transiting or processing;
- ☐ производите кои потекнуваат од префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение, потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, which originate in one of the prefectures listed in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058, for which the sampling and analysis of this product is required, and have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;

- ☐ пратките со храна кои се наведени во Прилог 2 и добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие производи, чии состојки се од непознато потекло потребно е задолжително земање на мостри за анализа, се земаат мостри на(датум) и се подложени на лабораториски анализи на(датум) во(име на лабораторија), за утврдување на ниво на радионуклиди, цезиум – 134 и цезиум-137. Лабораторискиот извештај е во Прилог./ products referred to in Annex II to implementing regulation (EU) 2016/6 as amended by regulation (EU) 2017/2058 of unknown origin or a derived product thereof or a compound feed or food containing more than 50% of those products as (an) ingredient(s) of unknown origin, which have been sampled on (date) and subjected to laboratory analysis on (date) in the (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached.

Направено во.....на.....

Done at.....on.....

.....
(Надлежен орган, Држава/ competent authority, Member State)

Потписи печат од надлежен орган наведен во член 7 став (2) и (3)
Stamp and signature of the authorized representative
referred to in Article 6 (2) or (3) of implementing regulation (EU) 2016/6

Прилог 4

Максимално дозволено ниво на радиоактивни контаминанти во храна која е помалку застапена

1. Листа на храна која е помалку застапена	
Тарифна ознака	Опис на производ
0703 20 00	Лук (свеж или разладен)
0709 59 50	Тартуфи (свежи или разладени)
0709 99 40	Капар (билка) (свеж или разладен)
0711 90 70	Капар (делумно или нецелосно приготвени, но несоодветен за директна консумација)
ex 0712 39 00	Тартуфи (сушени, цели, исечени, кршени, дробени или во прав, но не приготвени)
0714	Тапиока корен (дрвенеста билка), дебел корен (agoowtoot), салеп, чнчока (див компир) или еврејска артичока, сладок компир и слични корени кртоли или компирова грутка(стебла или корени) со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, исечени или неисечени, во вид на пелети, саго стебла со голема количина на скроб (саго скроб)
0814 00 00	Кора од агруми или дињи (вклучувајќи лубеници), свежи, замрзнати, сушени или конзервирани во саламура, во сулфурна вода или во други конзервирани раствори
0903 00 00	Чај мате
0904	Пипер од родот Piper, сушен или кршен од родот Capsicum или од родот Pimenta
0905 00 00	Ванила
0906	Џмет и цветно стебло од џмет
0907 00 00	Каранфилична (цело овошје, каранфиликите и стебленца)
0908	Мускатно оревче, мускатен цвет и кардамон или кардамом зачин
0909	Семе од анасон, свездест анус, коморач, ким, семе од смрека
0910	Гумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лаворов лист, кари и други зачини
1106 20	Брашно, брашно и прав од саго семе или корен од кртоли или компирова грутка од глава 0714
1108 14 00	Скроб од корен од тапиока
1210	Хмељ, свеж или сушен, без разлика дали се во прав или во форма на пелети, лупулин
1211	Растенија и делови од растенија (вклучувајќи семени и овошје), видови кои се употребуваат во парфимериите, во фармација или за инсектицидни или фунгицидни намени, свежи или сушени, сечени или цели, кршени или во прав, со исклучок на растенија или делови од растенија кои се користат за производство на храна
1301	Шелак (црвена смолеста секреција), природни гуми, смолеста гума (gum-resin), олеосмоли Oleoresins (полу цврст екстракт) на пример балсами
1302	Растителни сокови и екстракти, пектични супстанции, пектинати и пектити, агар-агар и други слуги и згуснувачи, модифицирани или немодифицирани, добиени од растителни производи
1504	Масли и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но не хемиски модифицирани
1604 31 00	Кавијар
1604 32 00	Замена за кавијар
1801 00 00	Какао во зрно, цел или кршен, суров или печен
1802 00 00	Какао школки, лушпи, кожи и друг отпад од какао
1803	Какао паста, обезмастена или необезмастена
2003 90 10	Тартуфи (поинаку приготвени или конзервирани со оцет или оцетна киселина)
2006 00	Зеленчук, овошје, јаткасти овошја, овошна кора и други делови од растенија, конзервирани со шеќер (дренажен, глазура или кристализиран)
2102	Квасец (активен или неактивен), и други едноклеточни микроорганизми (не вклучувајќи ги оние со тарифните ознаки 3002), прашок за печиво
2936	Провитамини и витамини, природни или добиени со синтеза (вклучувајќи природни концентрати), нивни деривати кои се користат како витамини и од нив мешавини, без разлика се раствораат или не се раствораат
3301	Есенцијални масла (без терпени или со терпени) вклучувајќи т.н. "concretes" и чисти масла, резононди, екстрактирани олеосмоли, концентрати на етерични масла во масти, неетериски масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла, водени дестилати и водни раствори на есенцијални масла
2. Максимално дозволено ниво на радиоактивност на ситна храна која не треба на надминува од:	
Изотопска група	Bq/kg
Сума на изотопи од стронциум, особено Sr-90	7 500
Сума на изотопи од јод, особено J-131	20 000
Сума на алфа – емитувачки изотопи на елементите на плутониум и трансплутониум, особено Pu-239 и Am-241	800
Суми на сите други нуклиди полуживи поголеми од 10 дена, особено Cs-134 и Cs-137 ⁽¹⁾	12 500
⁽¹⁾ Јаглерод – 14, тритиум и калиум – 40 не се вклучени во оваа група.	

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****1015.**

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2018 година, во однос на месец декември 2017 година, е пониска за 0,4%.

2. Исплатата на платите за месец јануари 2018 година, во однос на месец декември 2017 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1016.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2018 година, во однос на месец јануари 2018 година, е повисока за 0,2%.

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2018 година, во однос на месец јануари 2018 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,1%.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.


*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018053